

## **СТАРИ ПРОМОТИВНИ ПОНУДИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ**

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Новогодишна промоција за A1 Combo .....   | 2  |
| 2.  | Промоција- Ikarus антивирус програма вклучен во претплата во првите 24 месеци .....               | 3  |
| 2.  | Промоција- Подарок smart band.....  | 3  |
| 3.  | Промоција – 300 денари попуст на тарифните пакети A1 Net Lite Neo L и A1 Combo Lite Neo L .....   | 4  |
| 4.  | Промоција – 200 денари попуст на тарифните пакети Vip Net Lite Neo L и Vip Combo Lite Neo L ..... | 4  |
| 5.  | Промоција – Субвенција за конвергентни корисници .....  | 5  |
| 6.  | Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно.....                                   | 5  |
| 7.  | Промоција - 3 месеци без претплата .....  | 6  |
| 8.  | Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L .....       | 6  |
| 9.  | Промоција – Субвенција за конвергентни корисници .....  | 7  |
| 10. | Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци .....   | 7  |
| 11. | Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата .....                                    | 8  |
| 12. | Промоција- Подарок таблет .....   | 9  |
| 13. | Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно.....   | 9  |
| 14. | Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари .....        | 9  |
| 15. | Промоција HBO Premium први 3 месеци бесплатно.....  | 10 |
| 16. | Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно .....  | 10 |

## 1. Новогодишна промоција за A1 Combo

Оваа новогодидна промоција се состои од повеќе поединечни промоции применливи за одредени тарифни модели и тоа: Зголемен конвергентен бонус, Без обврзувачки договор и Бесплатен ТВ пакет преку апликацијата Мојот А1.

### 1.1 Важност на промоциите

Промоциите се достапни во промотивниот период кој ќе започне на 26.11.2019 година и ќе важат заклучно со 03.02.2020.

### 1.2 Услови за користење на промоцијата

Промоциите се достапни со склучување на нов претплатнички договор или обнова на постоечки претплатнички договор.

За да може корисникот да искористи одредена промоција треба да избере некој од тарифните модели за обезбедување на услуги на фиксна локација наведени подолу во точка 1.3, за кој одредената промоција е применлива.

### 1.3 Содржина на промоциите

#### Зголемен конвергентен попуст

Со оваа промоција корисникот се здобива со право да користи зголемен конвергентен попуст на месечна претплата, во зависност од избраниот тарифен модел како што е наведено подолу:

- +48 денари за: A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S и A1 Combo Neo Pro Optic S;
- +99 денари за: A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L и A1 Combo Neo Pro Optic M;
- +199 денари за: A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L и A1 Combo Neo Optic 4L.

При промена на тарифен модел во тек на промотивен период, промоцијата за тој тарифен модел се губи, а се добива нов износ на конвергентен попуст согласно новоизбраниот тарифен модел на корисникот, доколку тој тарифен модел е наведен тука.

При промена на тарифен модел по завршување на промотивен период правото на оваа промоција се губи односно корисникот го губи правото на користење зголемен конвергентен попуст на месечна претплата во целост.

#### Без обврзувачки договор

Оваа промоција овозможува склучување на претплатнички договор без задолжително времетраење на договорна обврска при склучување на нов или обнова на постоечки претплатнички договор.

Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:

A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1 Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L или A1 Combo Neo Optic 4L.

При промена на тарифен модел, промоцијата не се губи, освен доколку корисникот не одбере нов тарифен модел кој може да се користи само со задолжително времетраење на договорна обврска.

#### Бесплатен ТВ пакет преку апликацијата Мојот А1

Оваа промоција овозможува, во зависност од тарифниот модел и дополнителните пакети кои корисникот ги има во моментот на активација, да може да одбере еден од следните дополнителни ТВ пакети кој ќе го користи бесплатно: DIGITALB FAMILY, PINK, HBO, DIGITALB LITE, PINK LITE или HBO LITE.

Користењето на овој дополнителен ТВ пакет може да се активира единствено од страна на корисникот преку апликацијата Мојот А1.

По избирање на дополнителниот ТВ пакет, истиот останува активен 3 месеци, по што автоматски се деактивира.

Оваа промоција важи при избор на еден од следните тарифни модели:

A1 Combo Neo Lite 4S, A1 Combo Neo Lite 4M, A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro Lite S, A1 Combo Neo Pro Optic S, A1 Combo Neo 4S, A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo Optic 4S, A1 Combo Neo Optic 4M, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Neo Pro Lite M, A1 Combo Neo Pro Lite L, A1 Combo Neo Pro Optic M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Neo Lite 4L, A1 Combo Neo Optic 4L или A1 Combo Box 4.

## **2 Промоција- Ikarus антивирус програма вклучен во претплата во првите 24 месеци**

Промоцијата овозможува бесплатно користење на Ikarus антивирус програма вклучена во претплата во првите 24 месеци за тарифни модели кои вклучуваат интернет услуга на фиксна локација.

### **2.1 Важност на промоцијата**

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе важи заклучно со 03.02.2020.

### **2.2 Услови за користење на промоцијата**

Оваа промоција е достапна само за правни лица – бизнис корисници кои во промотивниот период склучиле нов или обновен претплатнички договор за деловни корисници на 24 месеци на некој од следните тарифни модели од комерцијалното портфолио: A1 Combo Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Lite Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Optic Neo 3&4 S/M/L, A1 Combo Neo Pro S/M, A1 Combo Lite Neo Pro S/M/L и A1 Combo Optic Neo Pro S/M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации на тарифните модели A1 Combo Box 2/2+/3, A1 TV S/M, A1 TV Lite S/M I A1 Fix услуги.

### **2.3 Содржина на промоцијата**

Корисникот со оваа промоција добива право на користење на една лиценца од Ikarus антивирус програма и пристап до ОДИН платформата каде може да активира и други дополнителни ИКТ услуги по цени објавени на самата платформа.

По завршување на периодот од 24 месеци, услугата Ikarus антивирус програма ќе биде деактивирана, и доколку корисникот сака да продолжи да ја користи ќе може да ја активира преку ОДИН платформата по цена објавена на самата платформа.

## **2. Промоција- Подарок smart band**

Промоцијата – Подарок паметен часовник - smart band овозможува добивање на бесплатен уред Mi Band 3.

### **3.1 Важност на промоцијата**

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 03.09.2019 година и истата ќе важи ограничен временски период и ќе трае додека има уреди на залиха, а најкасно до 26.11.2019.

### **3.2 Услови за користење на промоцијата**

Оваа промоција е достапна за сите физички и правни лица кои користат некој од тарифните модели A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за пакетот за услуги на фиксна локација (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од A1 Combo Neo 4M, A1 Combo Neo 4L, A1 Combo Optic Neo 4M, A1 Combo Optic Neo 4L, A1 Combo Lite Neo 4M и A1 Combo Lite Neo 4L пакетите.

### **3. Промоција – 300 денари попуст на тарифните пакети A1 Net Lite Neo L и A1 Combo Lite Neo L**

#### **Важност на промоцијата**

Промоцијата 300 денари попуст е со важност од 03.09.2019 година и истата ќе трае ограничено време т.е заклучно со 31.10.2019.

#### **Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци на некој од наведените тарифни модели A1 Net Lite Neo L; A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност.

#### **Содржина на промоцијата**

Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел A1 Net Lite Neo L, A1 Combo Lite Neo 3 L или A1 Combo Lite Neo 4 L.

### **4. Промоција – 200 денари попуст на тарифните пакети Vip Net Lite Neo L и Vip Combo Lite Neo L**

#### **Важност на промоцијата**

Промоцијата 200 денари попуст е со важност од 05.07.2019 година и истата ќе трае заклучно со 02.09.2019.

#### **Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор со задолжително времетраење од 24 месеци на некој од наведените тарифни модели Vip Net Lite Neo L; Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност.

#### **Содржина на промоцијата**

Со оваа промоција корисниците имаат можност да добијат 200 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Net Lite Neo L, Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

## 5. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

### Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 05.07.2019 и е со ограничено времетраење.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Net Neo M, Vip Net Lite Neo M или Vip Net Lite Neo L
- истиот ќе го искombинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

### Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во one.Vip. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [www.A1.mk](http://www.A1.mk)

### Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

## 6. Промоција- Shared Cloud Firewall- Basic 3 месеци бесплатно

Промоцијата Shared Cloud Firewall – Basic овозможува бесплатно користење на заштита на интернет услугата на деловни корисници со cloud firewall решение.

Оваа промоција е достапна само за правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор за деловни корисници на некој од следните тарифни модели: A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и A1 Combo Lite Neo Pro M опишани во точка 6 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Услугата Shared Cloud Firewall – Basic која е предмет на оваа промоција се активира исклучиво на барање на корисник, односно истата не се активира по автоматизам.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија и интернет) кои се дел од следните пакети за деловни корисници: A1 Combo Neo Pro S, A1 Combo Neo Pro M, A1 Combo Lite Neo Pro S и A1 Combo Lite Neo Pro M.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 3 месеци.

По истек на промотивните 3 месеци, услугата Shared Cloud Firewall – Basic автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата Shared Cloud Firewall – Basic и по истекот на промотивниот период, истиот требаповторно да ја активира оваа услуга за што ќе плаќа месечен надомест од 472 денари за нејзино користење. Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 07.09.2018 заклучно со 30.07.2019 година.

## **7. Промоција - 3 месеци без претплата**

Промоцијата “3 месеци без претплата” – овозможува користење на услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги во одредени тарифни модели без плаќање на месечна претплата во времетраење од 3 месеци.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација на услугата/обнова на претплатничкиот договор и се однесува на првите 3 месечни претплати.

По истек на промоцијата, корисникот почнува да ја плаќа редовната месечна претплата согласно избраниот тарифен модел за кој корисникот склучил договор.

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: Vip Combo Neo 3S, Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Neo 4S, Vip Combo Neo 4M или Vip Combo Neo 4L, кои се опишани Ценовникот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги.

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 заклучно со 30.06.2019 година.

## **8. Промоција – 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци за Combo Lite Neo L**

### **Важност на промоцијата**

Промоцијата 300 денари попуст + HBO Lite бесплатно први 12 месеци започнува да важи од 08.12.2018 година и истата ќе трае ограничено време, заклучно со 31.01.2019 година.

### **Услови за користење на промоцијата**

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некоја од од наведените тарифни модели Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Промоцијата е достапна само на локации каде што постои техничка можност за оптичка мрежна покриеност на оне.Вип.

### **Содржина и траење на промоцијата**

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе го исполнат условот погоре ќе добијат 300 денари попуст на месечната претплата за цело времетраење на договорот склучен за соодветниот тарифен модел Vip Combo Lite Neo 3 L или Vip Combo Lite Neo 4 L.

Дополнително, овие претплатници ќе го добијат пакетот HBO Lite, и ќе имаат промотивна можност да го користат бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација на соодветниот тарифен модел и да ги гледаат телевизиските канали HBO, HBO 2 и HBO 3 во SD варијанта на DVB-T технологија.

По истек на промотивниот период од 12 месеци, важноста на HBO Lite пакетот автоматски ќе се продолжи и неговото користење ќе почне да се наплаќа по редовна цена од 249 ден/месечно, се додека претплатникот не го деактивира пакетот.

## 9. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници

### Важност на промоцијата

Промоцијата Субвенција за конвергентни корисници за Combo Neo 4 започнува да важи од 04.12.2018 и е со ограничено времетраење, заклучно со 31.01.2019 година.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно:

- ќе направат активација или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 3M, Vip Combo Neo 3L, Vip Combo Lite Neo 3M и Vip Combo Lite Neo 3L, Vip Combo Neo M, Vip Combo Lite Neo M или Vip Combo Lite Neo L и
- истиот ќе го искombинираат со нов или постоечки претплатнички договор за користење на мобилни услуги во некој од следните пакети на тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, Vip Combo Neo Pro M, Vip Combo Lite Neo Pro M или Vip Combo Lite Neo Pro L.

### Содржина и траење на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре ќе им биде доделена субвенција во износ од 2.000 денари со вклучен ДДВ, кои претплатниците ќе можат да ги искористат за набавка на терминална опрема во оне.Вип. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 и точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете [ТУКА](#).

### Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4L и Vip Combo Lite Neo Pro L, при што промоцијата ќе остане во важност.
- Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата не е можна.

## 10. Промоција – 500 денари попуст на месечната претплата за Combo Neo 4 во траење од 6 месеци

### Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 01.11.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.11.2018 година.

### Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои кумулативно ќе ги исполнат следните услови:

- преку следниот [линк](#) во промотивниот период ќе направат онлајн нарачка за склучување или обнова на претплатнички договор на 24 месеци на некој од наведените тарифни модели: Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L и

- по направената нарачка, ќе склучат или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од тарифни модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L.

#### **Содржина и траење на промоцијата**

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, од моментот на активацијата на услугата, па во наредните 6 (шест) месеци, им се доделува попуст од 500 денари на месечната претплата за соодветниот тарифен модел. Сите услови за тарифите со кои е достапна оваа промоција остануваат непроменети и истите се опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот и може да ги погледнете на [www.A1.mk](http://www.A1.mk)  
По истек на промотивниот период, претплатникот продолжува да ја плаќа редовната месечна претплата соодветна на тарифниот модел, важечка во моментот на склучување на договорот, без вклучена промоција/попуст. Доколку претплатникот кој ги исполнува условите, во текот на важноста на претплатничкиот договор направи обнова на претплатничкиот договор, независно дали го задржал или го променил тарифниот модел, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата согласно со избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

#### **Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција**

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Combo Neo 4L и Vip Combo Lite Neo 4L, при што промоцијата ќе остане во важност, односно претплатникот ќе плаќа 500 денари попуст на месечната претплата за новоизбраниот тарифен модел;

- При промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.

## **11. Промоција- HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата**

Промоцијата HBO Premium 12 месеци вклучено во претплатата овозможува следење на HBO каналите и користење на услугите HBO on Demand и HBO GO.

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4M пакетите.

Периодот на користење на промоцијата започнува од денот на активација/обнова на претплатничкиот договор и трае во наредни 12 месеци.



По истек на промотивните 12 месеци, услугата HBO Premium автоматски се деактивира на корисникот.

Доколку корисникот сака да продолжи да ја користи Услугата HBO Premium и по истекот на промотивниот период, истиот треба да ја активира оваа услуга после што ќе плаќа месечен надомест од 299 денари за нејзино користење.

## **12. Промоција- Подарок таблет**

Промоцијата – Подарок таблет овозможува добивање на бесплатен таблет Alcatel Pixi 4 (7). Количините на посочениот модел на таблет се ограничени. При исцрпување на количините, Операторот го задржува правото за промена на моделот на таблет-подарок. Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 07.09.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период, заклучно до 30.10.2018 година.

Оваа промоција е достапна само за корисници на тарифните модели Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L, опишани во точка 4 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата е достапна само за нови активации или обнова на договор на постоечки корисници на нови 24 месеци на пакетот фиксни услуги (фиксна телефонија, интернет и телевизија) кои се дел од Vip Combo Neo 4M, Vip Combo Neo 4L, Vip Combo Lite Neo 4M и Vip Combo Lite Neo 4L пакетите.

## **13. Промоција – Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно**

Промоцијата Pink и Balkan+ 1 месец бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 29.06.2017 година и истата ќе трае заклучно со 26.03.2018

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели Vip TV S, Vip TV M, Vip FixTV M, Vip Combo 3 и Vip Combo 4.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетите Pink и Balkan+ е 1 месец (30 дена) и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот месец, пакетот автоматски ќе му се деактивира на корисникот. Пакетите Pink и Balkan+, ќе бидат повторно достапни откако корисникот одново ќе ги активира, за надомест од 99 ден/месечно за секој пакет посебно.

## **14. Промоција - Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари**

Промоцијата "Нарачајте онлајн Vip Комбо 4 пакет и заштедете дополнителни 2.400 денари" е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 08.03.2018 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Оваа промоција е достапна за сите корисници физички и правни лица кои во промотивниот период ќе го обноват постоечкиот договор или ќе склучат нов договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 4S, Vip Combo 4M, Vip Combo 4L.

Попустот го добиваат корисниците на кабелска технологија кои ќе го нарачаат својот пакет онлајн.

Попустот ќе се реализира со намалување на месечната претплата за 200 денари секој месец во текот на првите 12 (дванаесет) месеци од времетраењето на договорот. Понудата е достапна заклучно 26.03.2018 г.

## **15. Промоција HBO Premium први 3 месеци бесплатно**

Промоцијата HBO Premium први 3 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 11.12.2017 година и ќе трае заклучно со 31.01.2018 година. Пакетот HBO Premium ги вклучува телевизиските канали HBO, HBO2, HBO3 како и HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD и услугите HBO GO заедно со видеотеката HBO On Demand.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов договор (на 24 месеци или неопределено време) или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни моделитр Vip Combo 3 S/M/L како и Vip Combo 4 S/M/L и притоа активираат или веќе имаат вклучено Интерактивна Телевизија.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот е 3 месеци и истиот започнува од денот на активација на тарифниот модел. По истек на промотивниот период од 3 месеци, пакетот автоматски ќе се продолжи кај корисникот и ќе почне да се наплаќа по регуларна цена од 299 ден/месечно се додека корисникот не го деактивира пакетот. Понудата е достапна во Скопје, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Куманово и Велес, на локации каде што постои техничка можност

## **16. Промоција – HBO пакет први 12 месеци бесплатно**

Промоцијата HBO пакет први 12 месеци бесплатно е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 18.10.2017 година и ќе трае заклучно со 15.11.2017 година.

Пакетот HBO му овозможува на корисникот да ги гледа HBO, HBO 2 и HBO 3 телевизиските канали бесплатно во првите 12 месеци од денот на активација тарифниот модел и тоа во HD и SD варијанта на кабелска технологија и само во SD варијанта на DVB-T технологија.

Оваа промоција е достапна за сите корисници кои во промотивниот период ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор на 24 месеци на некој од следните тарифни модели: Vip Combo 3 S, M или L, Vip Combo 4 S, M или L, Vip Combo Box 3, Vip Combo Box 4, Vip Combo 3 Lite S или M, или Vip Combo 4 Lite S или M.

Периодот на промотивно бесплатно користење на пакетот HBO трае 12 месеци и истиот започнува од денот на активација тарифниот модел. По истекот на првите 12 месеци, за користењето на HBO пакетот по автоматизам ќе започне да се наплаќа претплата од 249 денари/месечно, се додека корисникот не го деактивира пакетот во било кое продажно место на Vip или со јавување во контакт центарот на телефонскиот број на 077/1234.